

Врз основа на чл. 22 и 23 од Законот за РО на РМ -пречистен текст(Сл. весн.на РМ бр. 167/2015), ЈКП,„Водовод“-Битола согласно потребата од вработување на 5 извршители на неопределено време ЈКП,„Водовод“-Битола објавува :

**Ј А В Е Н   О Г Л А С   бр.02/2019**  
**За прием на 5 (пет) извршители на неопределено време**

Се распишува јавен оглас за засновање работен однос на неопределено време за следните работни места :

**1.Стражар за обезбедување КДР 04 02 А01 001- 2(два) извршители со завршено ССС-образование IV –степен или ЕЦВЕТ/М КСОО – 240 кредити, лиценца за обезбедување и најмалку 2(две) години работно искуство во јавен или во приватен сектор, на неопределено време.**

**2.Ракувач манипулант КДР 04 01 А03 011- 1 (еден) извршител со завршено основно образование, без работно искуство, на неопределено време.**

**3.Електричар – слаба струја КДР 04 01 А01 034-1 (еден) извршител со завршено Средно образование V-степен ВКВ електричар слаба струја, и најмалку 2(две) години работно искуство во јавен или во приватен сектор, на неопределено време.**

**4.Магационер КДР 04 05 А01 002 - 1 (еден) извршител со завршено Више или Средно образование и најмалку 2(две) години работно искуство во јавен или во приватен сектор, на неопределено време.**

-За работното место под реден број **1** (еден) **Стражар за обезбедување КДР 04 02 А01 001 дневното работно време** - работа во 2 смени и тоа од 07:00 до 19:00 ч. и од 19:00 до 07:00 ч. Основна **нето плата изнесува 17,794 денари** плус додаток на минат труд по 0,5 % за секоја година работен стаж.Предвидени вработувања според годишниот план на институцијата за 2019 година се : 2(два) извршители -Македонец(ка) 2.

-За работното место под реден број **2** (два) **Ракувач манипулант КДР 04 01 А03 011 дневното работно време** од понеделник до петок ќе трае од 07,30 до 15,30 часот. Основна **нето плата изнесува 17,794 денари** плус додаток на минат труд по 0,5 % за секоја година работен стаж.Предвидени вработувања според годишниот план на институцијата за 2019 година се : 1 (еден) извршител -Македонец(ка) 1.

-За работното место под реден број **3** (три) **Електричар – слаба струја КДР 04 01 А01 034 дневното работно време** од понеделник до петок ќе трае од 07,30 до 15,30 часот. Основна **нето плата изнесува 22,102 денари** плус додаток на минат труд по 0,5 % за секоја година работен стаж.Предвидени вработувања според годишниот план на институцијата за 2019 година се: 1 (еден) извршител -Македонец(ка) 1.

-За работното место под реден број 4 (четири) **Магационер КДР 04 05 A01 002** дневното **работно време** од понеделник до петок ќе трае од 07,30 до 15,30 часот. Основна **нето плата изнесува 22,996 денари** плус додаток на минат труд по 0,5 % за секоја година работен стаж.Предвидени вработувања според годишниот план на институцијата за 2019 година се: 1 (еден) извршител -Македонец(ка) 1.

Кандидатите треба да ги исполнуваат следните **општи услови**:

- Да е државјанин на РМ
- Активно да го користи македонскиот јазик
- Да е полнолетен
- Да има општа здравствена способност за работното место
- Со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана за вршење професија, дејност или должност

Кандидатите треба да ги исполнуваат следните **посебни услови**:

- Да има соодветни стручни квалификации за работното место
  - Да има соодветно работно искуство потребно за работното време
  - Да поседува посебни работни компетенции потребни за работното место
- Заинтересираните кандидати треба да ги достават следните документи за исполнување на потребните услови за работното место во оригинал или копија заверена на нотар:
- Уверение за државјанство
  - Извод од матична книга на родени
  - Доказ дека со правосилна пресуда не му е изречена казна или прекршочна санкција, забрана за вршење на професија, дејност или должност
  - Диплома за завршено соодветно образование
  - Потврда за работно искуство доколку се бара
  - Пополнета пријава објавена на веб страната на ЈКП „Водовод“-Битола

Јавниот оглас трае 5(пет) работни дена, сметано од денот на објавувањето на огласот во дневниот печат во три дневни весници од кои еден од весниците што се издаваат на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кои зборуваат службен јазик, различен од македонскиот.

Доколку на јавниот оглас се пријавиле до 200 кандидати за едно работно место изборот се врши во рок од 45 дена, од 201 до 500 кандидати за едно работно место изборот се врши во рок од 90 дена и над 500 кандидати за едно работно место изборот се врши во рок од 120 дена, по истекот на рокот на пријавувањето.

Пријавите ќе бидат достапни на веб-страната на ЈКП„Водовод“-Битола <http://www.vodovodbt.mk> а ќе можат и да се подигнат од архивата на ЈКП„Водовод“-Битола секој работен ден од 07:30 до 15:30 часот.

Кон пријавата кандидатите задолжително ги приложуваат потребните докази за податоците внесени во истата.

Кандидатите се должни под материјална и кривична одговорност да потврдат дека податоците во пријавата се точни, а доставените докази верни на оригиналот.

Пријавите со потребната документација, кандидатите се должни да ги достават на писмено до Архивата на ЈКП “Водовод “ Битола на Ул.”Климент Охридски “ бб, со назнака „За оглас бр.02/2019“.

Битола

12.07.2019

ЈКП „Водовод“ - Битола

В.Д.Директор м-р Горан Козаров

---